

Образец на Барање за бришење на личните податоци

БАРАЊЕ ЗА БРИШЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

1. Барател:

Име и презиме	Телефон
Адреса на живеење	Е-маил

2. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

- вработен/а ☐
 апликант за вработување ☐
 надворешен соработник ☐
 купувач ☐
 член на програмата за лојалност ☐
 друга категорија на субјект на лични податоци ☐ наведете ја категоријата
 (Ве молиме, означете го соодветното поле ☒)

3. Причина поради која барате да се избришат Вашите личните податоци

Согласно членот 21 од ЗЗЛП¹ барам од SPORT VISION да ги избрише личните податоци што ги чува за мене.

Поради сензитивната природа на бришењето на личните податоци согласно член 21 од ЗЗЛП, потребно е да бидат исполнети неколку услови пред да го разгледаме барањето. Ве молиме да ја наведете причината поради која сакате да се избришат Вашите лични податоци и да приложете соодветни документи за да се оправда барањето.

(Ве молиме, означете го соодветното поле ☒)

- ☐ Сметам дека моите лични податоци повеќе не се потребни за целите за кои првично се собрани и обработувани
☐ Не се согласувам повеќе со обработката на моите лични податоци
☐ Приговарам на Вашата обработка на моите лични податоци, согласно моето право од член 25 став (1) од ЗЗЛП
☐ Сметам дека моите лични податоци незаконито се обработуваат
☐ Сметам дека имате законска обврска да ги избришете моите лични податоци
☐ Јас сум дете, застапувам дете или сум бил/а дете за време на обработката на личните податоци и сметам дека моите лични податоци биле користени за да ми понудат услуги на информатичкото општество

¹ Закон за заштита на личните податоци (службен весник на СРМ бр.42/2020)

Образец на Барање за бришење на личните податоци

Како што е утврдено во членот 21 став 1 од ЗЗЛП, имате обврска да ме информирате за преземените дејствија во рок од 30 дена од приемот на барањето.

4. Кои податоци и информации барате да ги избришеме?

Опишете ги податоците и информациите што сакате да се избришат:

5. Документи доставени во прилог на ова барање:

Документи кои го оправдуваат бришење на податоците (види точка 3 од ова барање)

- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

Одговорот на ова Барање, доставете го:

- на мојата адреса на живеење ☐
- на мојата е-маил адреса ☐

Јас _____ потврдувам дека сите информации и податоци во ова барање се точни. Разбирам дека е неопходно SPORT VISION да го утврди мојот идентитет, а доколку е потребно, за целите на оваа постапка, ќе доставам и дополнителни информации.

Предупредување - Лице кое ќе се претстави како друго лице или ќе се обиде да се претстави како друго лице, може да сноси кривична одговорност.

Потпис: _____

Датум: _____

Пополнетото барање доставете го на следната адреса:

Спорт Висион ДООЕЛ Скопје

- Офицер за заштита на личните податоци

Перо Наков 122а, Скопје

или на е-маил: svzlp@sportvision.mk

Образец на Барање за бришење на личните податоци

Овој дел го пополнува Офицерот за заштита на личните податоци:

Преземени дејствија:	Да	Не
Да се наведе што е преземено:		
Да се наведе зошто се одбива барањето:		
Офицер за заштита на лични податоци Име и презиме: Контакт:	Датум Click or tap to enter a date.	
Потпис:		

Личните податоци кои ги доставивте до нас, ќе ги обработуваме единствено за постапување по поднесеното барање. Податоците во врска со ова барање ќе ги чуваме 5 години од затворање на ова барање за оперативни, статистички и ревизорски цели.